

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!



НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

Воскресение Христово, Света Софija, Цариград



Уводник / Лице во лице / 4



Велигден / Воскресение пред смртта / (6)



Издавач „Езилмай“ ДОО Скопје
Главен уредник: монахинја Макрина Поповска
Редакција/сопственици: Горан Величковски, Јанко Илковски, Калина Трлеска
д-р Јане Кончобарнија, Илинденка Петрушева, монах Агатон Апостоловски
Дизајн: Студио „Лекторија“ Лектор: М. Е. Костова Печати: Т. С.



Министерство
за култура на
Република Македонија

Олимписки игри во Грција / Ј. Влахос (20)



За спортот / 24

Тања Битуљану /
Кутија
78

Татјана
Горичева /
Светост и
стварност
70

Прашањето на
автокефалноста /
Митрополит
Струмички Наум,
о. Т. Хопко идр.
32

Горан
Величковски /
Прокураторе,
те поздраву-
ваат оние...
76

Млади теолози
Јанко
Илковски /
Мел Гибсон
88
92

Мали
житија
102

Насловна страница / Сарита Конеска:
цртеж, деталь од иконата Воскресение

ЛИЦЕ ВО ЛИЦЕ

Ден на воскресението е,
да се просветлим со празникот,
да се прегрнеме еден со друг,
да ги наречеме браќа и оние
што не мразат,
да простиме сè со Воскресението,
постапувајќи така да запееме:
„Христос Воскресна од мртвите,
со смртта смртта ја унишити,
и на сите во гробовите живот им подари“.

Христос Воскресна!

(Свети Јован Дамаскин)

Додека постојам јас, ја нема смртта. Кога ќе дојде смртта, ќе ме нема мене. Со оваа парадигма од светот на антиката можеме да свртиме еден круг низ изминалите две-три илјади години, и да се фатиме на јадицата на онаа резигнирана воздишка од Стариот Завет, дека ништо ново под концепто - нема!

„Прашај ја небеската птица, и ќе ти каже; гуштерите ќе ти објаснат, и морските риби...“, му беше речено на Јов, не толку многу одамна, Господ знае (Јов 12, 7 - 8).

Што е тоа ново што го донесе Христос доаѓајќи на овој свет? Колку сме ние домаќини, а колку гости во него, за да можеме да го сметаме за свој (дом), во оваа или онаа улога?

„Тие не се од светот, како и Јас што не сум од него“ (Јован 17, 16)...

Тоа што го разликува христијанството од сè останато, е карактерот на откровението. Можеме да го споредуваме со другите религии, можеме да ги изучуваме докмите и каноните, но она што е пресудно е Самиот Бог да ни се открие во срцето, да ни ја открие тајната на Своето присуство во нас самите.



Премин, Воскресение Христово 2004

Ова откровение за присуството потоа ја менува нашата свест во политиката на доживувањето. На пример, процесот на сознавањето добива друга димензија. Од аспект на православната духовност поголема важност има не да знаеме, туку да се здобиеме со лично искуство. ‘Вкусете и видете!’, е литургискиот повик за станување едно со Бога по благодат, при што и ние самите, и светот во кој живееме доживуваат драматичен пресврт! Не дознаваме за Бога заради нашите сознанији напори, туку просто заради тоа што Он посакал да ни ја открие тајната на сопственото присуство во светов. Знаењето станува однос, станува љубов. Бог се покажа лице во лице, а не во загатки (Броеви 12, 8). Ова откровение го менува составот на нашето срце.

Тоа станува дом Божји, живеалиште за Оној, Кого сета вселена не Го собира, место поскапоцено од сиот космос, за којшто Христос вели дека во него нема каде главата да си ја потслони! Господ го одbral срцето на човекот, наспроти милионите галаксии, свездени патеки и какви ти не Саганови равенки, во недопрен мир распослани низ бескрајот! Колку само понекогаш студенилото на тој мир изгледа проклето недостапна алтернатива за чудесниот метеж на нашава малечка планета!



„Јас Сум Воскресението и Животот; ќо верува во Мене, и да умре, ќе живее!“ (Јован 11, 25). Објавата за воскресението е таа новост што Христос му ја донесе на светот. Да не беше воскресението, нашата вера ќе беше залудна (1Кор. 15, 17).

Првото воскресение за човекот е Покажанието. Тоа е средба на човекот лице во лице со Бога, при што во човекот повторно оживува сеќавањето на Рајот, позицијата на Адам пред падот во грев и разделбата од Бога. На некој начин се присеќаваме кои сме, и толку близко ни произвучува Мојсеевото ‘ехјех ашер ехјех! ЈАС СУМ ОНОЈ КОЈ СУМ!

Додека философот од стариот свет ја одбегнува смртта, и заради еден архаичен страв пред нејзината загатка не доаѓа на закажаната средба со неа, и со тоа своето постоење го сведува само на престојот на земјава, Христос станувајќи Човек, пострада за нашите гревови и умре со крсна смрт, сè со една цел: да ја победи смртта! Со смртта смртта ја унишити! И ни дарува Живот вечен.

Според Свети Исак Сирин, единствен голем грев е да бидеме бесчувствителни за чудото на Христовото Воскресение. Навистина воскресна!

Христос воскресна!

од Уредникот

